



# ШАХОВСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА CHESS FEDERATION OF MACEDONIA

Skopje 1000, sala KK Rботнички bb, Macedonia tel +389 2 3166 305 fax +389 2 3220 750 e-mail: chessmkd@mt.net.mk

Шаховска федерација на Македонија

Бр. 63-18 / ноември 15, 2018 година

## ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НА МАКЕДОНИЈА 2018

Скопје, 15 - 23 декември 2018

- Отвореното првенство на Македонија ќе се одржи во Скопје, од 15-23 декември 2018 година, во хотел „Stone Bridge“, кеј Димитар Влахов бр.1, во организација на Шаховската федерација на Македонија.
- Турнирот е од отворен карактер за сите играчи со FIDE ID код кои се наоѓаат на македонската рејтинг листа. Се игра по Швајцарски систем од девет (09) кола и се рејтингва во ФИДЕ. Важат Правилата на ФИДЕ.  
Пријавување најдоцна до 14 декември 2018 година на е-маил: [slakinski@yahoo.com](mailto:slakinski@yahoo.com)
- Партиите се играат по следниот распоред:

15 декември (сабота)	16:00 – 16:30 потврдување присуство во сала за игра
	17:00 коло I
16 декември (недела)	17:00 коло II
17 декември (понеделник)	17:00 коло III
18 декември (вторник)	17:00 коло IV
19 декември (среда)	17:00 коло V
20 декември (четврток)	17:00 коло VI
21 декември (петок)	17:00 коло VII
22 декември (сабота)	17:00 коло VIII
23 декември (недела)	10:00 коло IX
- Темпо на игра е 90 минути за 40 потези и додатни 30 минути до крајот на партијата, со бонификација од 30 секунди за секој потег, почнувајќи од првиот.
- Партиципација  
Шахисти со меѓународни титули(ФМ,ИМ и ВМ), поранешни шампиони на Македонија и шахисти со рејтинг над 2300 поени се ослободени од плаќање партиципација. За останатите таа зависи од моментниот рејтинг :

шахисти без рејтинг	1.500 денари
шахисти со рејтинг помал од 2000	1.200 денари
шахисти со рејтинг 2000-2199	900 денари
шахисти со рејтинг 2200-2299	600 денари
- Турнирот има квалификационен карактер. Шестмина најдобри од Отвореното првенство на Македонија за 2018 година ќе бидат учесници на затвореното Првенство на Македонија за 2019 година, кое ќе се игра по Бергеров систем, секој со секого, од 10 учесници.
- Организаторот обезбедува шаховски комплети за сите учесници.
- Играч, кој нема да се појави на шаховската табла 15 минути по почетокот на колото, ќе ја загуби партијата (толеранција на доцнење 15 минути).
- Дисциплина  
Забрането е носење мобилни телефони или други електронски уреди во салата за игра.  
Казна е губење на партијата.  
Снимање е дозволено во првите 15 минути.  
Според ФИДЕ Правилата, сите играчи кои ги завршиле своите партии треба да го напуштат просторот за игра.
- Наградниот фонд е 240.000 денари**, поделен на 10 редовни и 6 специјални награди.

**Регуларни награди (215.000) денари:**

I.	место	60.000
II.	место	40.000
III.	место	30.000
IV.	место	24.000
V.	место	18.000
VI.	место	12.000
VII.	место	10.000
VIII.	место	8.000
IX.	место	7.000
X.	место	6.000

Овие награди се делат по Хортов систем.

**Специјални награди (25.000) денари:**

I.	најдобра шахистка	
1)	место	6.000
2)	место	4.000
II.	најдобар играч со рејтинг до 2200	3.000
III.	најдобар играч со рејтинг до 2000	3.000
IV.	најдобар играч со рејтинг до 1800	3.000
V.	најдобар млад играч до 18 години (родени 2000 и помлади)	3.000
VI.	најдобар ветеран преку 65 години (родени 1953 и постари)	3.000

Овие награди не се делат.

Играч може да освои само една награда- поголемата.

При еднаков број на поени одлучува:

1. бухолц -1 (без најлошиот противник)
2. бухолц (целосен)
3. поголем број победи
4. прогрес
5. скратен прогрес

- 11.** Свеченото затворање и прогласување на наградените учесници ќе биде 30 минути по завршувањето на последното коло.

Скопје, 15.11.2018

Шаховска федерација на Македонија  
Иван Кочовски, Секретар

